



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ESIPP

EQUITY AND SOCIAL INCLUSION THROUGH
POSITIVE PARENTING

Гласот на родителите



University of Zagreb
Faculty of Education and
Rehabilitation Sciences



Зошто ни е потребна едукација на родителите?

- Недостаток на семејна поддршка при поставување на дијагнозата.
- Недостаток на адекватна, бесплатна и рана интервенција.
- Недостаток на соодветни асистенти за децата со аутизам во редовните училишта.
- Недостаток на поддршка за адолесценти и возрасни.
- Родителите се под влијание на непроверени информации од интернет кои ветуваат „лекување“ преку непроверени методи.


Зошто ни е потребна едукација на родителите?

- Родителите најдобро го познаваат своето дете.
- Родителите најмногу можат да му помогнат на детето.
- Соодветни постапки на родители водат кон соодветни постапки на професионалци.

Активностите на ESIPP во Македонија

- До сега, одржани се 7 тренинзи во Скопје, Велес, Охрид и Битола.
- На редовните сесии присуствувале 69 родители.
- На дополнителните сесии присуствувале 36 родители.
- Во иднина предвиден е уште еден тренинг во периодот Февруари-Март 2018 година.

Гласот на родителите



Аниса, мајка на Адам

Какво е Вашето искуство од ESIPP?

„...Позитивно!!! Рон и Ангела беа одлични тренери! Најмногу ме привлече сесијата за комуникација. Адам е дете без говор и тоа е мојот најголем проблем...”


Дали ESIPP имаше влијание кај Вас?

„...ДА! Се обидувам за започнам комуникација...”

Вашите предлози за ESIPP

„...Решавање на вистински ситуации. Тоа е најголемата потреба на родителите...”

Гласот на родителите



Жаклина, мајка на Лука, Петар и Јаков...


Какво е вашето искуство од ESIPP?

„Предавачите беа прекрасни, имавме прекрасна работилница. Ми се допаднаа идеите од дополнителните сесии за исхраната, за пишување на дневник на исхрана, справувањето со нападите на бес, знаковниот јазик...“

Кои се Вашите предлози за ESIPP?

„Јас би сакала теми за тоа како да се вклучат децата со аутизам во играта со другите деца.“

Гласот на родителите



Зоран, татко на Димитар...

Какво е Вашето искуство од ESIPP?

„...Ние родителите, сметам дека можеби и ќе примениме нешто од ова, но наставниците имаат вистинска потреба од тренинг...“

Дали ESIPP имаше влијание кај Вас?

„...Да...престанавме да му викаме што да не прави, и почнавме да му кажуваме што да прави....ако ова се применува доследно-функционира...“

Предлози за ESIPP

”Повеќе практични совети за работата со децата.....тренинг за сите наставници...и на крај, потребен ни е некој како Вас, од друга држава, да им каже на министрите што треба да направат ☺ ”
























Гласот на родителите

Какво е Вашето искуство од ESIPP?

„Нефи и Ангела, животот ми се смени откако ве сретнав!“



Ирена, мајка на Кан...

 										
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ НА КАН ЛОЗАНА										
	ПРВ ЧАС	МАЛ ОДМОР	ВТОР ЧАС	ГОЛЕМ	ТРЕТ ЧАС	МАЛ ОДМОР	ЧЕТВРТ ЧАС	МАЛ ОДМОР	ПЕТТИ ЧАС	
ПОНЕДЕЛНИК	МАКЕДОНСКИ 		МАТЕМАТИКА 		АНГЛИСКИ 		ПРИРОДА 		ФИЗИЧКО 	ДОМА 
ВТОРНИК	МАКЕДОНСКИ 		МАТЕМАТИКА 		ОПШТЕСТВО 		ЛИКОВНО 		ЛИКОВНО 	ДОМА 
СРЕДА	МАКЕДОНСКИ 		МАКЕДОНСКИ 		МАТЕМАТИКА 		МУЗИЧКО 		ФИЗИЧКО 	ДОМА 
ЧЕТВРТОК	МАКЕДОНСКИ 		МАТЕМАТИКА 		МУЗИЧКО 		ФИЗИЧКО 		ДОМА 	
ПЕТОК	МАКЕДОНСКИ 		МАТЕМАТИКА 		ПРИРОДА 		АНГЛИСКИ 		ДОМА 	

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.